

**Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“
објавува**

**Повик за вклучување во база на обучувачи
за академската 2017/2018 година**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: **„Со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“**, објавува повик за обучувачи за вклучување во база на обучувачи за испорака на работилници за зајакнување на личните, академските и професионалните вештини и способности. Проектот е целосно поддржан од страна на Ромскиот образовен фонд (РЕФ), Будимпешта.

Целта на работилниците е преку стекнување на знаења, вештини и надградба на капацитети да се зајакнат личните, академските и професионалните вештини и способности на студентите Роми кои се на додипломски студии во државните и приватните универзитети во Република Македонија.

Теми за испорака на работилници се:

- Техники за ефикасно и ефективно учење;
- Техники за пишување на есеј;
- Менаџирање на време;
- Комуникациски вештини;
- Техники за пишување на семинарски труд;
- Критичко размислување;
- Политички системи;
- Основи на истражувачка работа;
- Методологија на научно-истражувачка работа.

Работни задачи и надоместок

Селектираните обучувачи кои ќе ги испорачат работилниците ќе треба:

- Да изготват дизајн на работилница со методологија за работа согласно потребите на студентите, најмалку 7 дена пред работилницата;
- Да подготват материјали за работа за работилницата, најмалку 7 дена пред работилницата;
- Да подготват агенда за работилницата;
- Да дистрибуираат електронски примерок од сите употребени наставни материјали за работилницата, до проектниот тим и учесниците, најдоцна 7 дена по работилницата;
- Да спроведат евалуација на работилницата;
- Да изготват наративен извештај за работилницата.

Селектираните обучувачи ќе добијат темплејт за дизајн на работилница и за агенда, темплејт за евалуационен прашалник и темплејт за подготовка на наративен извештај од проектниот тим на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.

Селектираните обучувачи пред испорака на работилницата ќе склучат договор за авторско дело со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кој ќе се регулираат договорените работни задачи и висината на авторкиот надоместок. Работилниците ќе се реализираат во период од ноември 2017 до април 2018 година. Датумите за одржување на работилниците ќе бидат тековно одредени во согласност со обучувачите и студентите.

Работен јазик на работилниците ќе биде **македонскиот јазик**.

Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Да имаат завршено високо образование;
- Да имаат работно искуство во испорака на работилници;
- Да имаат работно искуство во испорака на работилници на темите кои се наведени во овој повик;
- Да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и методологија на работа.

Документи за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:

- Документ кој ќе го потврди степенот на завршено високо образование;
- Кратка биографија која ќе ги содржи најважните претходно испорачани работилници, обуки и семинари;
- Листа на испорачани работилници/обуки за темата/ите за кои се пријавувате.

Начин на пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk, со назнака за **пријавување за повик за база на обучувачи**.

Рок за пријавување

Пријавувањето за обучувач во база на обучувачи е отворено во текот на академската 2017/18 година, најдоцна до 30 април 2018 година.

Начин на ангажирање на обучувачи

Сите пријавени кандидати ќе бидат регистрирани во базата на обучувачи на РОМАВЕРЗИТАС за академската 2017/18 година. За потребите за спроведување на работилниците дел од кандидатите ќе бидат понудени и ангажирани врз основа на исполнувањето на условите и квалитетот на доставените документи.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 076/225-568, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk.